



Отворете
ги прозорците

10

ГОДИНИ




..промовира асистивна технологија во Македонија!
 ..нуди индивидуализирана поддршка за користење компјутер и интернет!
 ..преку различни проекти поддржува инклузија на лицата со попреченост!
 ..гради врски со организации и институции од земјава и странство!




Центар за асистивна технологија


Корисници



Возраст



Тип на попреченост




Поддржувачи:

Опрема и обука за различни чинители



Отворете ги прозорците со поддршка на различни донатори обезбеди опрема за индивидуалци, дневни центри, граѓански здруженија, јавни интернет кафулиња, основни и средни училишта. Опремата вклучуваше: компјутери, асистивни уреди, како тракболи, џојстици, издвоени кликови и екрани на допир.

Обучени лица




Обуки

На обуките учествуваа: вработени во дневни центри и посебни училишта, родители на ученици со попреченост, наставници, членови на училишни стручни тимови, претставници на локални и национални власти. Во 2015, за прв пат беше одржана обука за членови на училишни тимови од Босна и Херцеговина.



Поддржувачи:

Ресурси и издаваштво



Хардвер

ТЕКСТ



Софтвер

ТЕКСТ



Публикации

ТЕКСТ

Соработка со различни чинители



Факултет за информатички науки и инжењетство од 2006



Институт за дефектологија од 2008



Министерство за информатичко општество и администрација од 2006 година



Министерство за труд и социјална политика од 2007



Министерство за образование и наука од 2010 година



Локални заедници од 2007

Член на:



Јавност



Награди и признанија



Признание од
Мировниот Корпус во
2008



Признание од
амбасадорот на САД во
2012



Награда за социјална
интеграција од
Фондацијата EPSTE во
2013



Награда за најдобра
практика од
Телецентар Европа во
2014



Признание за
иновативна практика
на конференција на
Проектот „Зеро“ во 2014



Награда од
Фондацијата Проф.
Д-р. Љупчо Ајдински
во 2014

Луѓе кои придонеле во развојот на Отворете ги прозорците

основачи: Лидија Крстевска Дојчиновска (претседателка на здружението), Тони Бачваровски, Африм Илјази

професионалци: Виктор Манчев, Небојша Радоњиќ, Андреј Петров, Нергис Рамо, Светлана Мулквин

волонтери: Ирена Ивановска, Дао Тран, средношколци и студенти

Тимот на Отворете ги прозорците